



СЛУЖ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. — Огласи според тарифата — Жиро сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-603-19643

Вторник, 23 ноември 1982

БЕЛГРАД

БРОЈ 70

ГОД. XXXVIII

Цена на овој број е 5 динари. — Претплатата за 1982 година изнесува 1.140 динари. Ров за рекламации 15 дена. — Редакција: Улица Јована Ристика број 1. Пошт. факс 226. — Телефон: Централна 650-135; Уредништво 651-855; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756

759.

Врз основа на член 57 од Законот за оданочување на производи и услуги во прометот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/72, 55/72, 28/73, 36/75, 58/75, 7/77, 61/78, 26/79, 5/80, 63/80, 3/81 и 23/82), врз основа на усогласените ставови со надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНА НА УРЕДБАТА ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ, НАМАЛУВАЊЕ, ОДНОСНО УКИНУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ОСНОВНИОТ ДАНОК НА ПРОМЕТ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ

Член 1

Во Уредбата за зголемување, намалување, односно укинување на стапките на основниот данок на промет на определени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 11/77, 30/77, 62/77, 10/78, 16/78, 41/78, 42/78, 7/79, 19/79, 23/79, 24/79, 33/79, 35/79, 57/79, 7/80, 27/80, 30/80, 38/80, 3/81, 26/81, 55/81, 67/81, 9/82, 27/82, 47/82 и 66/82) член 16 се менува и гласи:

„На прометот на производите од став 1 точ. 2 и 3 од тар. број 3 на Тарифата се плаќа основен данок на промет на производи, и тоа:

1) на сите видови цигари — пакување од 20 парчиња, на чие производство не се применуваат прописите за југословенските стандарди, се плаќа основен данок на промет на производи, и тоа за цигарите:

— чија цена е до 28,00 динари	69,42%
— чија цена е над 28,00 до 30,00 динари	70,53%
— чија цена е над 30,00 до 34,00 динари	71,73%
— чија цена е над 34,00 динари	73,66%

2) на сите видови цигари — пакување од 20 парчиња, на чие производство се применуваат прописите за југословенските стандарди, се плаќа основен данок на промет на производи, и тоа за цигарите кои спаѓаат во:

— I квалитетна група	62,60%
— II квалитетна група	60,85%
— IIIа квалитетна група	59,73%
— IIIб квалитетна група	55,69%
— IV квалитетна група	45,10%

Одредбите од забелешката кон тар. број 3 на Тарифата се применуваат и на прометот на производите од овој член.“

Член 2

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 533

18 ноември 1982 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Звоне Драган, с.р.

760.

Врз основа на член 61 став 1 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80 и 38/80), врз основа на согласноста од надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА НАЈВИСОКИТЕ ЦЕНИ ЗА МЛЕКО И ЗА ЗГОЕНИ ПИЛИЊА — БРОЈЛЕРИ

1. Организациите на здружен труд што се занимаваат со промет и преработка на свежо млеко, ќе купуваат свежо млеко од организациите на здружен труд што произведуваат млеко сами или во кооперација со индивидуални земјоделски производители, како и од индивидуалните производители, по цена од 4,45 динари по масна единица, франко собирно место на продавачот, разладен уред — лактофриз или подвижна цистерна.

Цените од став 1 на оваа точка се однесуваат на свежото млеко кое во поглед на квалитетот ги исполнува условите утврдени со републичките и покраинските прописи.

2. Организациите на здружен труд што се занимаваат со производство, преработка односно промет на кравјо млеко можат малопродажните цени на кравјото млеко (пастеризирано и стерилизирано) со 3,2% млечна маст што постоеја на 31 јули 1982 година, да ги зголемат до 2,5 динари по еден литар кравјо млеко, а со процент на млечна маст понизок од 3,2% — сразмерно со учеството на млечна маст во тоа млеко.

3. Организациите на здружен труд ќе купуваат згоени пилиња — бројлери од организациите на здружен труд што се занимаваат со производство на пилиња — бројлери сами или во кооперација со индивидуални земјоделски производители како и од индивидуалните производители по цена од 70 динари за еден килограм жива мера.

4. Организациите на здружен труд што се занимаваат со производство, преработка, односно промет на месо можат малопродажните цени на месото на згоени пилиња — бројлери што постоеја на 31 јули

1982 година да ги зголемат, и тоа: за месо на згоени пилиња — бројлери „класична обработка“ до 12,20 дин/kg, за „подготвено за печење“ до 13,70 дин/kg, за „подготвено за скара“ до 15,90 дин/kg.

5. Во малопродажните цени на кравјото млеко (пастеризирано и стерилизирано) и на месото на згоени пилиња — бројлери е содржано учеството за покривање на трошоците на прометот согласно со одредбата од точка 2 на Одлуката за определување на највисокото ниво на цените за сите производи и услуги („Службен лист на СФРЈ“, бр. 47/82, 54/82 и 65/82).

6. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи одредбата од точка 25 на Одлуката за определување на највисокото ниво на цените за сите производи и услуги („Службен лист на СФРЈ“, бр. 47/82, 54/82 и 65/82), во делот кој се однесува на цените за млеко и згоени пилиња — бројлери.

7. Оваа одлука останува во сила додека не се отстранат растројствата во односите на пазарот и во движењето на цените заради чие отстранување е донесена, со тоа што најдоцна до истекот на рокот од шест месеци од денот на влегувањето во сила на оваа одлука ќе се преиспита дали постојат причини за задржување на оваа одлука во сила.

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 531
16 ноември 1982 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Милка Планишч, с. р.

761.

Врз основа на чл. 59 и 60 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80 и 38/80), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА НАЈВИСОКИТЕ ЦЕНИ ЗА ИЗЛУПЕН ОРИЗ

1. Организациите на здружен труд што произведуваат излупен ориз можат своите продажни цени за излупен ориз да ги формираат така што највисоките продажни цени да изнесуваат, и тоа за:

	Дин/kg
1) I класа неглазиран ориз	47,80
2) II класа неглазиран ориз	46,00
3) природно витаминизиран ориз	60,00

За секој цел процент на кршени зрна над или под стандардот за класата, цената се зголемува или се намалува за 0,18 динари по килограм.

Во цените од став 1 на оваа точка се вклучени и трошоците за амбалажа за ориз пакуван во вреќи.

Цените од став 1 на оваа точка се подразбираат како продажни цени на производителот франко натоварено во превозно средство во местото на производителот.

Организациите на здружен труд — продавачи и купувачи се должни при купопродажбата и пре-

земањето на излупен ориз да се придружуваат кон одредбите од Правилникот за квалитетот на житата, мелничките производи, лебот, печивата и тестенините („Службен лист на СФРЈ“, бр. 40/77, 55/77, 13/78, 36/78 и 39/78), во делот што се однесува на таквиот ориз.

2. Организациите на здружен труд што вршат глазирање на ориз можат на цената од точка 1 на оваа одлука да ги засметаат трошоците за глазирање до 0,90 динари по еден килограм ориз.

3. Организациите на здружен труд што произведуваат излупен ориз можат на име посебни трошоци за ситно пакување извршено на индустриски начин, да засметаат за:

	Динари	
	млеко пакување	тврдо пакување
1) пакување од 1/2 kg	1,20	2,00
2) пакување од 1 kg	2,00	3,20

4. Организациите на здружен труд што се занимаваат со промет на излупен ориз можат на цените од оваа одлука да го засметаат учеството за покривање на трошоците на прометот најмногу до апсолутниот износ што според прописите постоел на денот на влегување во сила на Одлуката за определување на највисокото ниво на цените за сите производи и услуги („Службен лист на СФРЈ“ бр. 47/82, 54/82 и 65/82).

5. Оваа одлука останува во сила додека не се отстранат растројствата во односите на пазарот и во движењето на цените заради чие отстранување е донесена, со тоа што најдоцна до истекот на рокот од шест месеци од денот на влегувањето во сила на оваа одлука ќе се преиспита дали постојат причини за задржување на оваа одлука во сила.

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 532
18 ноември 1982 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Звоне Драган, с. р.

762.

Врз основа на член 61 став 1 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80 и 38/80), врз основа на согласност на надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА МАЛОПРОДАЖНИТЕ ЦЕНИ ЗА ЦИГАРИ

1. Цените за цигари — пакување од 20 парчиња во продажбата на мало се формираат така што највисоките малопродажни цени да изнесуваат, и тоа за:

1) екстра цигари врз чие производство не се применуваат прописите за југословенските стандарди, и тоа за:

	Динари	Динари за пакување од 20 парчиња
а) »Marlboro«, »Dunhill«	61,50	
б) »Kent«, »Winston«, »Chesterfield 100 mm«	55,30	
в) »HB«, »Astor«, »San«, »Partner 120 S«, »Milde Sorte-box«, »Ernte 23«	39,30	
г) »Lord«, »Milde Sorte«, »Astor Mild«, »Chesterfield 85 mm«, »Kentaur«, »Montenegro«, »Ronhill-export«, »Ambasada international«, »Extra Long«, »Mediterranean«, »Republika«, »Croatia box«, »Filter 160 box«, »Bond-Street-Mild«, »Bond-Street-Mild 85 mm«	31,50	7,50
д) »Filter Driia«, »Zodijak«, »Filter CD«, »Reli«, »Amor 100 mm«, »Filter 160«, »Croatia«, »Adrija export«, »Golf«, »Filter 06«, »Amor 85 mm«, »Bled Mild«, »Consul«, »Multifilter C«, »Partner 100 S«, »Ronhill«, »AS«, »Gold«, »Tin«, »Jadran box«, »Extra Lider«, »Renta«, »Filter Canco exclusiv«, »Sedef«, »Dijamant«, »BF — без филтер«	28,10	6,10
е) »Bond«, »Oskar«	26,40	5,40

2) за цигари на чие производство се применуваат прописите за југословенските стандарди, и тоа:

2) За дигари на чие производство се применуваат прописите за југословенските стандарди, и тоа:

	Динари
— I квалитетна група	19,60
— II квалитетна група	17,20
— IIIa квалитетна група	14,70
— IIIb квалитетна група	12,80
— IV квалитетна група	9,80

2. Во цената од точка 1 на оваа одлука е вклучен основниот данок на промет на производи.

Во цените од точка 1 на оваа одлука е вклучено учеството за покривање на трошоците на прометот во апсолутен износ кој според прописите постоеше на денот на влегувањето во сила на Одлуката за определување на највисокото ниво на цените за сите производи и услуги („Службен лист на СФРЈ“, бр. 41/82, 54/82 и 65/82).

3. Организациите на здружен труд што се занимаваат со работи на прометот и други организации што продаваат цигари на големо односно на мало (во натамошниот текст: организациите) и имателите на дуќани — граѓани што самостојно вршат дејност со личен труд со средства на трудот во сопственост на граѓани (во натамошниот текст: имателите на дуќани), кои продаваат цигари на мало, ќе ги зголемат постојните продажни цени во прометот на големо односно на мало за цигарите на залихи, и тоа:

1) за екстра цигари на чие производство не се применуваат прописите за југословенските стандарди, и тоа за:

	Динари за пакување од 20 парчиња
а) »Marlboro«	11,50
б) »Kent«, »Winston«, »Chesterfield 100 mm«	10,30
в) »HB«, »Astor«, »San«, »Partner 120 S«, »Milde Sorte-box«, »Ernte 23«	7,30

	Динари за пакување од 20 парчиња
— I квалитетна група	1,70
— II квалитетна група	1,50
— IIIa квалитетна група	1,30
— IIIb квалитетна група	1,20
— IV квалитетна група	0,90

4. Организациите и имателите на дуќани ќе извршат попис на сите количини цигари од точка 3 на оваа одлука затечени на ден 23 ноември 1982 година, како и на сите количини тие цигари што до тој ден им се фактурирани на организациите и имателите на дуќани од организациите на здружен труд што произведуваат цигари односно од добавувачите (стоки на пат).

5. Организациите и имателите на дуќани се должни од вкупно пресметаниот износ според точка 3 на оваа одлука настанат со зголемување на цените за цигари на залихи и стоки на пат да го издвојат зголемениот износ на данокот на промет настанат со пресметување на тој данок врз цените на цигари утврдени со оваа одлука и тој износ да го уплатат на сметка број 340-2117 — Основен данок на промет на преработки од тутун (тар. број 3 од Тарифата на основниот данок на промет).

Данокот на промет што организациите и имателите на дуќани се должни да го уплатат на сметката од став 1 на оваа точка изнесува:

1) за екстра квалитетни цигари на чие производство не се применуваат прописите за југословенските стандарди, и тоа за:

	Динари за пакување од 20 парчиња
а) »Marlboro«	11,50
б) »Kent«, »Winston«, »Chesterfield 100 mm«	10,30
в) »HB«, »Astor«, »San«, »Partner 120 S«, »Milde Sorte-box«, »Ernte 23«	7,30

	Динари, за пакување од 20 пар- чиња
г) »Lord«, »Milde Sorte«, »Astor Mild«, »Chesterfield 85 mm«, »Kentaur«, »Mon- tenegro«, »Ronhill-export«, »Ambasada international«, Extra Long, »Medite- ran«, »Republika«, »Croatia box« »Filter 160 box«, »Bond-Street-Mild«, »Bond- -Street-Mild 85 mm«	7,50
д) »Filter Drina«, »Zodijak«, »Filter CD«, »Reli«, »Amor 100 mm«, »Filter 160«, »Croatia«, »Adrija export«, »Golf«, »Fil- ter 06«, »Amor 85 mm«, »Bled Mild«, »Consul«, »Multifilter C«, »Partner 100 S«, »Ronhill«, »AS«, »Gold«, »Tin«, »Ja- dran box«, »Extra Lider«, »Renta«, »Fil- ter Caneo exclusiv«, »Sedef«, »Dija- mant«, »BF-без филтер«	6,10
ђ) »Bond«, »Oskar«	5,40

2) за цилари на чие производство се примену-
ваат прописите за југословенските стандарди, и тоа:

	Динари за пакување од 20 пар- чиња
— I квалитетна група	1,70
— II квалитетна група	1,50
— IIIа квалитетна група	1,30
— IIIб квалитетна група	1,20
— IV квалитетна група	0,90

6. Со парична казна од 5.000 до 30.000 динари
ќе се казни за прекршок организацијата ако не пос-
тапи според точка 4 односно точка 5 на оваа одлука
или ако во пописот на залихите и стоките на пат не
прикаже точни податоци за тие стоки.

За дејствието од став 1 на оваа точка ќе се каз-
ни за прекршок и одговорното лице во организаци-
јата со парична казна од 1.000 до 5.000 динари.

7. Со парична казна од 10.000 динари ќе се казни
за прекршок имателот на дуќан ако не постапи спо-
ред точка 4 односно точка 5 на оваа одлука или ако
во пописот на залихите и стоките на пат не прика-
же точни податоци за тие стоки.

8. Оваа одлука останува во сила додека не се
отстранат растројствата во односите на пазарот и во
движењето на цените заради чие отстранување е
донесена, со тоа што најдоцна до истекот на рокот
од шест месеци од денот на влегувањето во сила на
оваа одлука, ќе се преиспита дали постојат причини
за задржување на оваа одлука во сила.

9. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да важи Одлуката за начинот на
формирање на малопродажните цени за цигари
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 27/82, 36/82 и 45/82).

10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден
од денот на објавувањето во „Службен лист на
СФРЈ“.

Е. п. бр. 535

22 ноември 1982 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Звоне Драган, с. р.

763.

Врз основа на член 1 став 2 од Законот за пла-
ќање посебна давачка за израмнување на даночното
оптоварување на увезените стоки („Службен лист
на СФРЈ“, бр. 63/80), врз основа на согласноста на ре-
публичките и покраинските органи, Сојузниот извр-
шен совет донесува

ОДЛУКА

**ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВА-
ЊЕ НА СТОКИТЕ ЗА КОИ СЕ ПЛАЌА ПОСЕБНА
ДАВАЧКА ЗА ИЗРАМНУВАЊЕ НА ДАНОЧНОТО
ОПТОВАРУВАЊЕ НА УВЕЗЕНИТЕ СТОКИ ВО
1982 ГОДИНА**

1. Во Одлуката за определување на стоките за
кои се плаќа посебна давачка за израмнување на
даночното оптоварување на увезените стоки во 1982
година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 56/81) во точ-
ка 1 процентот: „6%“ се заменува со процентот:
„8%“.

2. Оваа одлука се применува на увозот на стоки
што ќе се изврши од 1 до 31 декември 1982 година.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден
од денот на објавувањето во „Службен лист на
СФРЈ“.

Е. п. бр. 534

22 ноември 1982 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Звоне Драган, с. р.

СОДРЖИНА:

	Страна
759. Уредба за измена на Уредбата за зголе- мување, намалување, односно укинување на стапките на основниот данок на промет на определени производи — — — — —	1613
760. Одлука за највисоките цени за млеко и за згоени пилиња — бројлери — — — — —	1613
761. Одлука за формирање на највисоките це- ни за излупен ориз — — — — —	1614
762. Одлука за формирање на малопродажни- те цени за цигари — — — — —	1614
763. Одлука за измени на Одлуката за опреде- лување на стоките за кои се плаќа посе- бна давачка за израмнување на даночното оптоварување на увезените стоки во 1982 година — — — — —	1616

Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република
Југославија, Белград, Јована Ристиќа бр. 1. Пошт. факс 226. — Директор и главен и одговорен уред-
Велко Тадиќ. — Печати Београдски издавачко-графички завод, Белград, Будаевар војводе
Мишиќа бр. 17.